

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

за полагање на приемниот испит за запишување на Архитектонскиот факултет во Скопје (тест за утврдување склоност за студирање архитектура)

Со цел најсоодветна и најквалитетна подготовка на заинтересираните кандидати за полагање на приемниот испит за запишување во прва година на интегрираните петгодишни студии по архитектура од прв и втор циклус, Архитектонскиот факултет во Скопје традиционално организира - **подготвителна настава**.

Во подготовката и реализацијата на подготвителната настава учествува академскиот кадар на Архитектонскиот факултет во Скопје. Учество на подготвителната настава на кандидатите заинтересирани за запишување на Архитектонскиот факултет не е задолжително, но претставува **најквалитетен начин на подготовка за полагањето на приемниот испит**, односно полагањето на Тестот за утврдување на склоноста за студирање архитектура.

Како последица на пандемијата на Ковид 19, а со цел почитување на мерките на претпазливост за спречување на ширењето на вирусот, оваа година подготвителната настава на Архитектонскиот факултет во Скопје ќе се одржи по електронски пат (on-line), преку платформата „Zoom“. За учество на подготвителната настава кандидатите треба да имаат обезбедено **компјутер** или таблет, како и стабилна **интернет врска**.

Подготвителната настава ќе трае 6 дена, а ќе се реализира во три дела: (1.) 10 часа, односно 5 термини предавања, (2.) индивидуална работа на кандидатите на поставени задачи, (3.) демо тестирање, односно симулација на полагањето на приемниот испит.

Подготвителната настава ќе се одржува од 28 јуни до 2 јули 2021 година.

Предавањата ќе се одржуваат од **28. јуни до 2. јули 2021 година**, со почеток во **10:00 часот**, преку платформата „Zoom“. Демо тестирањето, исто така ќе се одржи преку платформата „Zoom“, во сабота на **3. јули 2021 година со почеток во 10:00 часот**. Пред започнувањето на предавањата од подготвителната настава, во сабота на **26. јуни 2021 година со почеток во 10:00 часот** ќе се одржи пробно вклучување на платформата „Zoom“ на сите пријавени кандидати. Најдоцна до 26 јуни 2021 година, на меил адресата наведена во пријавата, на секој кандидат ќе му биде испратено Упатство за приклучување на платформата „Zoom“ и протоколот според кој ќе се одвива наставата.

За учество на подготвителната настава, заинтересираните кандидати е потребно:

- (1.) **да пополнат ПРИЈАВА;**
- (2.) **да извршат уплата од 8.000,00 денари на налог ПП50**
најдоцна до понеделник, 21. јуни 2021 год., на следната жиро сметка:

Назив на примачот:	Буџет на РМ, Архитектонски факултет, Скопје
Банка на примачот:	Народна банка на РМ, Скопје
Број на сметка:	10000000063095
Сметка на буџ. корисник:	1600104200 – 788 – 12
Приходна шифра и пр.:	725939 – 41

- (3.) **Пријавата и скен или фотографија од уплатницата да испратат на електронската адреса: studentskaslužba@arh.ukim.edu.mk**